

ЈПКД „ОБЛЕШЕВО“-ОБЛЕШЕВО

Бр. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ год.

Врз основа член 48 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води (Сл. весник на РМ бр. 68/2004, 28/2006, 103/2008, 17/2011, 54/2011, 163/2013, 10/2015, 147/2015 и 31/2016) на ден \_\_\_\_\_ година се склучи следниот

## **Д О Г О В О Р**

### **За снабдување со вода за пиење**

Склучен на ден \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ помеѓу:

1. **ДАВАТЕЛ НА УСЛУГА:** ЈПКД „Облешев“- Чешиново-Облешев, претставувано од директорот \_\_\_\_\_ од една страна, и
2. **КОРИСНИК НА УСЛУГА:** \_\_\_\_\_ со адреса на живеење \_\_\_\_\_ и ЕМБГ \_\_\_\_\_ .

#### Член 1

Предмет на овој договор е утврдување на меѓусебните права и обврски помеѓу давателот и корисникот на услугата согласно одредбите од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води за куќниот приклучок во сопственост на \_\_\_\_\_, кој се наоѓа на ул. \_\_\_\_\_ бр. \_\_\_\_\_ во с. \_\_\_\_\_

#### Член 2

Давателот на услугата се обврзува да врши редовно и непрекинато снабдување со исправна вода за пиење преку водоснабдителниот систем во с. \_\_\_\_\_.

#### Член 3

Количината на потрошената вода за пиење ќе се мери со водомер.

#### Член 4

Давателот на услугата се обврзува да ги чита водомерите секој месец во текот на годината и да доставува сметки кон корисникот за остварената месечна потрошувачка на вода

#### Член 5

Ако со водомерот поради различни причини не може да се утврди стварната потрошена количина на вода, пресметката и наплатата до поставување на исправен водомер ќе се изврши врз основа на просечната годишна потрошувачка пред констатирањето на неисправноста на водомерот.

Во случај на став 1 на овој член, корисникот е должен на сопствена сметка во рок од 1 месец да обезбеди исправен водомер, а во колку тоа не го стори, давателот на услугата на сметка на корисникот ќе постави исправен водомер.

#### Член 6

Приклучување на водоводната мрежа, демонтирање, монтирање, чистење, поставување и замена на водомер од член 3 од овој Договор, согласно закон го врши исклучиво давателот на услугата, а за сметка на корисникот.

#### Член 7

Корисникот на услугата е должен да овозможи несметан пристап до локацијата каде е поставен водомерот на овластен работник на давателот на услугата заради читање на

водомерите и одржување на водоводниот приклучок, исклучување поради неплаќање на доспеани сметки за вода, контрола на исправноста на водоводната мрежа и други уреди чија неисправност може да предизвика неисправност на јавната водоводна мрежа.

#### Член 8

Корисникот на услугата е должен редовно да ја одржува внатрешната водоводна инсталација, водомерната шахта или местото каде е поставен водомерот, како и истиот да го заштити од механички и други оштетувања.

#### Член 9

Корисникот на услугата е должен веднаш, а најдоцна 3 дена по откривањето на секаков дефект што ќе настане на водоводниот приклучок, водоводната шахта, како и сите измени кои влијаат на начинот на водоснабдувањето или пресметката на потошената вода, да го извести давателот на услугата, особено за:

- Неисправен водомер
- Пломба, механички оштетено куќиште и сл.
- Промена на сопственоста,
- Пренамена на објектот (од станбен во деловен и обратно)

#### Член 10

- (1) Плаќањето на извршената услуга ќе се врши по доставена сметка – фактура за месечната потрошувачка на вода секој месец во по цена од 20 денари за м3, кон која се пресметува и ДДВ од 5%.
- (2) Давателот има право да врши корекции на цената на водата во зависност од објективните трошоци на водоснабдителниот систем.

#### Член 11

Корисникот на услугата е должен и се обврзува редовно да ги плаќа месечните сметки за користената услуга – потрошена вода.

#### Член 12

Давателот на услугата има право на корисникот да му го прекине снабдувањето со вода во случај на непочитувањето на одредбите од овој договор, неплаќање на фактурите, а по претходна писмена опомена како и во други случаи утврдени со закон.

Трошоците за прекинувањето од став 1 од овој член како и повторно приклучување паѓаат на товар на корисникот.

#### Член 13

Овој договор е склучен на ден \_\_\_\_\_ и е со важност од три години. Доколку корисникот не го потпише овој договор, ќе му биде прекинато снабдувањето со вода за пиење.

#### Член 14

Во случај на спор, надлежен е Основниот Суд Кочани.

#### Член 15

Договорот е составен во 2 еднакви примероци, по еден за секоја од договорените страни.

КОРИСНИК

ДАВАТЕЛ НА УСЛУГАТА  
ЈПКД „Облешево“ – Чешиново-Облешево  
Директор